

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 43 Год. LXVI | Понеделник, 29 март 2010

Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
811. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар на Агенцијата за стокови резерви.....	2	815. Одлука за начинот и условите за замена на книжните и кованите пари што станале непогодни за промет.....	3
812. Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на приходите.....	2	816. Одлука за измена на Годишниот план за јавни набавки во 2010 година на Народната банка на Република Македонија.....	4
813. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи.....	2	817. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	5
814. Исправка на Правилникот за формата и содржината на пријавата за производство на афион, книгата за евиденција, Договорот за производство и поблиските критериуми за производство на афион и откуп на афион за производство на опојни дроги и психотропни супстанции.....	3	818. Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи.....	6
		819. Правилник за начинот на водење на евиденцијата за изградените засолништа и другите заштитни објекти.....	8
		Огласен дел	1-36

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
811.

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
СТОКОВИ РЕЗЕРВИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник-Министерството за образование и наука му престанува користењето на дел од недвижна ствар-поден магацин, со површина од 3000 м², на КП 5067 по ПЛ бр. 1022 издаден на Државниот завод за геодетски работи-Одделение за премер и катастар КО Неготино, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на Агенцијата за стокови резерви на користење, без домест.

Член 3

Агенцијата за стокови резерви и Министерството за образование и наука, комисијски да извршат примопредавање на објектот, во рок од седум дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-3330/2
23 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
812.

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија” бр. 64/05, 4/08 и 103/08), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ

Член 1

Во Правилникот за класификација на приходите („Службен весник на Република Македонија” бр. 76/09 и 153/09), во Класификацијата на приходите на синтетичките конта од класата 7-Приходи, во поткатегоријата 71-Даночни приходи, во ставката 711, во аналитичката ставка 7111-Персонален данок на доход, по потставка 711140 се додава нова потставка 711141 која гласи:

“711141 Данок на доход на приходи од земјоделска дејност според паушално утврден приход”

Во аналитичката ставка 7112 - Данок од добивка, по потставка 711229 се додава нова потставка 711230 која гласи:

“711230 Данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката”

Во ставката 716-Еднократни посебни такси, во аналитичката ставка 7161-Еднократни посебни такси, по потставката 716111, се додава нова потставка 716112 која гласи:

“716112 Еднократна такса при присилна наплата на царински долг”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-9402/1
18 март 2010 година
Скопје

Заменик претседател на Влада
и министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

813.

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија” бр. 64/05, 4/08 и 103/08), министерот за финансии донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ, РАСПОРЕДУВАЊЕ И
ПОВРАТ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ

1. Во Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи („Службен весник на Република Македонија” бр. 114/09 и 153/09) во шифрарникот на уплатни сметки за јавни приходи, во делот I.Приходи на Републиката и на единиците на локалната самоуправа во точка 1. Данок на добивка по уплатната сметка под реден број 10 се додава нова уплатна сметка под реден број 11 која гласи:

11	840-1648	данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката	711230
----	----------	---	--------

2. Во точка 2. Персонален данок на доход во потточката 2.2 Данок на доход на приходи од земјоделство и шумарство по уплатната сметка под реден број 2 се додава нова уплатна сметка под реден број 3 која гласи:

3	840-1632	данок на доход на приходи од земјоделска дејност според паушално утврден приход	711141
---	----------	---	--------

3. Во точка 6. Царински и посебни увозни давачки по потточката 6.1 се додава нова потточка 6.2 и нова уплатна сметка кои гласат:

“6.2 Споредни царински давачки:

1	840-4660	еднократна такса при при-силна наплата на царински долг	716112”
---	----------	---	---------

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.08-9403/1 Заменик претседател на Влада
18 март 2010 година и министер за финансии,
Скопје м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

814.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Правилникот за формата и содржината на пријавата за производство на афион, книгата за евиденција, договорот за производство и поблиските критериуми за производство на афион и откуп на афион за производство на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/10) направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АФИОН, КНИГАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА, ДОГОВОРОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АФИОН И ОТКУП НА АФИОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ

Прилозите во Прилог 3 на Правилникот, за подрачна единица на МЗШВ, за одгледувачот и за регистрирано правно лице, производител на опојни дроги и психотропни супстанции се бришат.

Бр. 08-740/5 Од Министерството за земјоделство,
22 март 2010 година шумарство и водостопанство
Скопје

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

815.

Врз основа на член 45 и 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05 и 129/06), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗАМЕНА НА КНИЖНИТЕ И КОВАНИТЕ ПАРИ ШТО СТАНАЛЕ НЕПОГОДНИ ЗА ПРОМЕТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат критериумите за препознавање на книжните и кованиите пари што станале непогодни за промет (во понатамошниот текст: критериуми) и се утврдува постапката за нивна замена кај Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка).

2. Под книжни и ковани пари што станале непогодни за промет, во смисла на оваа одлука, се подразбираат излитени книжни и ковани пари, оштетени книжни пари и книжни и ковани пари изработени со грешка (макулатури).

3. Народната банка прима и заменува книжни и ковани пари што станале непогодни за промет од банки основани во Република Македонија (во понатамошниот текст: банки).

4. Банките се должни да ги достават книжните и кованиите пари што станале непогодни за промет до Народната банка.

II. ИЗЛИТЕНИ КНИЖНИ ПАРИ

5. За излитени се сметаат книжните пари коишто со текот на употребата се дотраени, истенчени, испревиткани заради што станале меки и како такви, не се соодветни за промет. Исто така излитените книжни пари значително се избледени, извалкани, намален е квалитетот на хартијата и бојата заради што некои од нивните основни карактеристики (апоен, мотиви на банкнотата, елементи на заштита) се слабо видливи и несоодветни за понатамошна употреба.

III. ОШТЕТЕНИ КНИЖНИ ПАРИ

6. За оштетени се сметаат книжните пари:

- чијашто преостаната површина изнесува повеќе од 50% и имаат барем една неоштетена (видлива) нумеричка ознака (сериски број на банкнотата);
- коишто се поткинати и залепени со леплива лента;
- коишто се скинати на повеќе делови и залепени со леплива лента, а со споредбата на сериските броеви може да се утврди дека неоспорно станува збор за иста банкнота;
- коишто се закинати повеќе од 5 мм;
- коишто имаат една или повеќе дупки;
- на коишто им недостасуваат агли, од кои должината на барем еден дел е подолга од 5 мм;

- коишто по должина или по ширина отстапуваат повеќе од 2 мм од нормалната;
- на кои е пишувано, цртано, коишто се нагризени, изгниени, избледени заради перење, исчадени, стуткани со повеќекратни набори;
- коишто се полиени со мастило, боја, маснотија, хемикалија;
- коишто се изгорени, а јагленосаниот дел овозможува препознавање на банкнотата и
- коишто се обоени со јака боја со која се врши хемиска заштита на банкнотите во транспорт, односно кога банкнотите се обојуваат при насилно отворање на пакување со банкноти.

IV. ОШТЕТЕНИ КОВАНИ ПАРИ

7. За оштетени се сметаат кованите пари коишто станале неупотребливи за натамошен промет под дејство на некоја надворешна сила, којашто предизвикала механичка деформација, нарушување на релјефот на монетата, или нејзините основни карактеристики се слабо видливи под дејство на хемиски оштетувања и се несоодветни за понатамошна употреба.

V. КНИЖНИ И КОВАНИ ПАРИ ИЗРАБОТЕНИ СО ГРЕШКА (МАКУЛАТУРИ)

8. За пари изработени со грешка се сметаат примерците од книжни и ковани пари коишто се изработени со одредени грешки и како такви се пуштени во промет.

VI. НАЧИН НА ЗАМЕНА НА ИЗЛИТЕНИ И ОШТЕТЕНИ КНИЖНИ И КОВАНИ ПАРИ И МАКУЛАТУРИ

9. Банките се задолжени да вршат обработка на готовината и книжните и кованите пари што ги идентификувале како непогодни за промет при обработката и согласно со критериумите утврдени со оваа одлука, ги отстрануваат од прометот, ги пакуваат и ги доставуваат до Народната банка за замена.

10. Банките, преку своите организациски делови, примаат и вршат замена на книжните и кованите пари што станале непогодни за промет од физички и правни лица.

11. Банките не смеат повторно да ги пуштат во промет книжните и кованите пари што станале непогодни за промет и треба задолжително да ги достават до Народната банка.

12. Народната банка ја врши замената на книжните и кованите пари што станале непогодни за промет доколку ги исполнуваат критериумите за замена согласно со оваа одлука.

13. Народната банка ги обработува книжните и кованите пари што станале непогодни за промет и одлучува за нивната замена.

14. Оштетените книжни и ковани пари коишто ќе се откријат во текот на обработката во Народната банка, а чиј степен на оштетување е поголем од критериумите утврдени во точка 6 и 7 од оваа одлука, се сметаат за кусок.

15. Банките, врз основа на записник изготвен од Народната банка, утврдениот кусок треба да го надомести во рок од три работни дена од неговиот прием.

16. Народната банка ги заменува оштетените кованите пари од банките, доколку е можно да се утврди дали се оригинални (имајќи ја предвид големината, тежината, бојата, видот на легурата, гравурата и другите знаци).

17. Народната банка врши замена на книжните и кованите пари со грешка во полн износ, откако тие ќе се достават од страна на банката.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

18. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/IV-1/2010
25 март 2010 година
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

816.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), а во врска со член 26 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07 и 130/08), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2010 ГОДИНА НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Годишниот план за јавни набавки во 2010 година на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 157/09), се вршат следниве измени:

- Во точката 1, износот: „826.610 илјади денари“, се заменува со износот: „831.241 илјади денари“.

- Во делот II Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, износите: „80.864 илјади денари и 68.529 илјади денари“, се заменуваат со износите: „85.495 илјади денари и 72.454 илјади денари“.

Во делот IV ВКУПНО (I+II+III), износите: „826.610 илјади денари и 700.516 илјади денари“, се заменуваат со износите: „831.241 илјади денари и 704.441 илјади денари“.

2. Во точката 4, износот: „13.140 илјади денари“ се заменува со износот „13.370 илјади денари“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/IV-3/2010
25 март 2010 година
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

817.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29.03.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 31,769
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 33,130
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 30,355
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 30,018
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 25,055

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 69,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 70,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 55,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 44,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 31,087

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	68,50	68,00	67,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	70,00	69,50	69,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	54,50	54,00	53,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	43,50	43,00	42,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,890 до 0,890
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 22,035 до 21,945
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 12,225
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,230
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 30.03.2010 година.

Бр. 02-621/1
29 март 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

818.

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 26 март 2010 година, донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ

Член 1

Во Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр.94/05), членот 5, се менува и гласи:

„(1) Продажната цена на природниот гас за тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас е изразена во ден/нм³ и се пресметува квартално по следната формула:

$$C_{qpt} = C_{kdt} + T_{qzt} + P_{st}$$

$$C_{kdt} = C_k * K$$

Каде што:

C_{qpt}	- квартална продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во годината t (денари/нм ³);
T_{qzt}	- квартални зависни трошоци (царина и царински давачки, пресметани по курс на САД \$ од заклучницата за купопродажба на природен гас во последниот месец од претходниот квартал; банкарска провизија пресметана по банкарскиот курс на САД \$ на денот на плаќањето; и банкарска гаранција пресметана по банкарскиот курс на Евро € на денот на плаќањето) во однос на планирани количини за испорака на природен гас во годината t (денари/нм ³);
P_{st}	- цена на услугата снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во годината t (денари/нм ³);
C_k	- набавна цена на природен гас коригирана согласно долната топлинска моќ (САД \$/нм ³);
C_{kdt}	- квартална набавна цена на природен гас во годината t (денари/нм ³);
K	- продажен курс на САД \$ за последниот месец од претходниот пресметковен период (квартал), согласно заклучницата за купопродажба на девизи (денари/САД \$).

(2) Доколку курсот на САД \$ во месеците од изминатиот пресметковен период (квартал), согласно доставените заклучници за купопродажба на САД \$ за тој период, е поголем од + 2%, односно помал од - 2%, во однос на курсот од ставот 1 на овој член, продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, се пресметува на следниот начин:

$$C_{qpt}^i = C_{qpt} - \Delta C_{k dq-1} - \Delta T_{qz-1}$$

$\Delta C_{k dq-1}$ се пресметува по следната формула:

$$\Delta C_{k dq-1} = \frac{\sum_{i=1}^{i=3} (C_{k dq}^0 - C_{k dq}^i) * Q_i}{Q_{q+1}}$$

Каде што:

C_{kqd}^0	- одобрена корегирана набавна цена за кварталниот период, пресметана по курс на САД \$ согласно заклучницата во последниот месец од претходниот квартал (денар/лнм ³);
C_{kqd}^i	- корегирана набавна цена добиена како резултат на промена на курсот на САД \$ согласно заклучницата од соодветниот месец во однос на курсот на САД \$ земен за утврдување на квартална продажна цена на природен гас за повеќе од 2%, односно помалку од 2%;
ΔC_{kqd}^i	- квартална разлика на корегирана набавна цена на природниот гас, како резултат на курсните разлики, која треба да се надомести во следниот квартал (денар/лнм ³), која може да биде позитивна или негативна;
Q_i	- испорачани количини на природен гас во соодветниот месец од кварталот, (лнм ³);
Q_{q-1}	- планирани количини на природен гас во наредниот кварталот, (лнм ³).

ΔT_{qz-1} се пресметува на следниот начин:

$$\Delta T_{qz-1} = \frac{\sum_{i=1}^{i=3} (T_{qz}^0 - T_{qz}^i) * Q_i}{Q_{q+1}}$$

T_{qz}^0	- одобрени квартални зависни трошоци (царина и царински давачки, пресметани по курс на САД \$ од заклучницата за купопродажба на природен гас во последниот месец од претходниот квартал; банкарска провизија пресметана по банкарскиот курс на САД \$ на денот на плаќањето; и банкарска гаранција пресметана по банкарскиот курс на Евро € на денот на плаќањето), во однос на планирани количини на природен гас за испорака во кварталот. (денар/лнм ³);
T_{qz}^i	- корегирани месечни зависни трошоци (царина и царински давачки, банкарска провизија и банкарска гаранција), како резултат на промена на курсот на САД \$, за секој месец од кварталот пресметани по курс на САД \$ со заклучницата за купопродажба на природен гас за секој месец од претходниот квартал, во однос на реализирните количини на природен гас за испорака во кварталот, (денар/лнм ³);
ΔT_{qz-1}	- квартална разлика на корегираниите зависни трошоци (царина и царински давачки, банкарска провизија и банкарска гаранција) за набавка на природен гас, како резултат на курсните разлики меѓу квартално планираните зависни трошоци со корегираниите месечни зависни трошоци остварени во претходниот квартал, (денар/лнм ³);
Q_i	- испорачани количини на природен гас во соодветниот месец од кварталот, (лнм ³);
Q_{q-1}	- планирани количини на природен гас во наредниот кварталот, (лнм ³).

(3) На почетокот на секој квартал се врши контрола на вкалкулираната корекција на кварталната продажна цена на природниот гас од претходниот квартал во зависност од реализираните количини на природниот гас.

(4) Набавната цена на природен гас корегирана согласно долната топлинска моќ на природниот гас, се определува по следната формула:

$$C_K = \frac{C_o * H_d}{33500}$$

каде што:

C_o	- набавна цена на природен гас (САД \$ / лнм ³);
C_K	- набавна цена на природниот гас, корегирана согласно долната топлинска моќ (САД \$ / лнм ³);
H_d	- долна топлинска моќ на испорачаниот природен гас (кј / лнм ³).

(5) Корекцијата на набавната цена на природниот гас од ставот 4 на овој член според испорачаната топлинска моќ на природниот гас, како и порамнувањето по овој основ, се врши на начин како што е утврдено во Договорот за набавка на природниот гас од увоз (во по-натомшниот текст: Договор за набавка).

(6) Набавна цена на природниот гас од ставот 4 на овој член, претставува цена за 1лнм³ природен гас која што се пресметува согласно условите и критериумите утврдени во договорите за набавка на природен гас, за природен гас со основна долна топлинска моќ од 33500 кј/лнм³.

Член 2

Членот 6 се менува, и гласи:

„(1) Продажната цена на природниот гас се утврдува периодично (квартално), согласно договорите за набавка на природниот гас. Носителите на лиценца за снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, должни се за секоја квартална промена на набавната цена на природниот гас да поднесат барање за одобрување на продажната цена до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, со предлог за нова продажна цена.

(2) Барањето за одобрување на продажната цена на природниот гас, се поднесува до Регулаторната комисија за енергетика најмногу 7 дена по истекот на претходниот пресметковен период (квартал), при што барателот ги наведува причините за промена и ја приложува потребната документација за оправданоста на промената, односно доставува:

- податоци за реализирани испорачани количини на природен гас, по месеци за претходниот квартал;
- заклучници за купопродажба на девизи, по месеци за претходниот квартал;
- доказ за платени зависни трошоци за испорака на природен гас;
- копии од фактурите за плаќање на испорачаните количини на природен гас спрема странскиот добавувач;
- сертификат за квалитетот на испорачаниот природен гас;
- потврда за увозната цена на природниот гас од странскиот добавувач на природниот гас и
- други податоци по барање на Регулаторната комисија за енергетика.

(3) Регулаторната комисија за енергетика е должна во рок од 7 дена од приемот на барањето од став 2 на овој член, да донесе одлука за новата продажна цена на природниот гас и истата да ја објави во „Службен весник на Република Македонија“.

(4) Во одлуката од став 3 на овој член, освен продажната цена на природниот гас, се објавува и нејзината структура, односно:

- набавната цена на природниот гас и продажниот курс на САД \$ за последниот месец од претходниот пресметковен период (квартал), согласно заклучницата за купопродажба на девизи (денари/ САД \$), според кој е утврдена набавната цена;
- цената за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас,
- цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природен гас и
- износот на ДДВ“.

Член 3

Овој тарифен систем, влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-615/1
26 март 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 819.

Врз основа на член 66 став 9 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДЕНИТЕ ЗАСОЛНИШТА И ДРУГИТЕ ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденцијата за изградените засолништа и другите заштитни објекти (во натамошниот текст: евиденцијата).

Член 2

Евиденцијата се води рачно и електронски.

Член 3

Податоците од евиденцијата се внесуваат во две посебни книги за евиденција и тоа:

- евидентна книга за изградени засолништа и
- евидентна книга за други заштитни објекти.

Член 4

Евиденцијата на податоци за изградени засолништа се води на Образец 1 и Образец 2.

Образецот 1 од став 1 на овој член содржи податоци за јавните засолништа во сопственост на Републиката кои се запишуваат во 11 колони, на следниов начин:

1. во колоната 1 - реден број на уписот,
2. во колоната 2 - број на актот на Владата на Република Македонија со кој засолништето е дадено на управување на Дирекцијата за заштита и спасување,
3. во колоната 3 - адреса на која се наоѓа засолништето,
4. во колоната 4 - површина на земјиштето (градежна парцела) на кое се наоѓа објектот, односно просторијата,
5. во колоната 5 - број на катастарска општина,
6. во колоната 6 - број на катастарска парцела,
7. во колоната 7 - број на имотен лист и датум на издавање,
8. во колоната 8 - површина на објектот, односно просторијата,
9. во колоната 9 - бројна простории и опрема,
10. во колоната 10 - број на актот за давање во закуп на засолништето и
11. во колоната 11 - забелешка.

Образецот 2 од став 1 на овој член содржи податоци за засолништата во приватна сопственост кои се запишуваат во 12 колони, на следниов начин:

1. во колоната 1 - реден број на уписот,
2. во колоната 2 - број на градежно-техничката документација со која е определена намената на засолништето,
3. во колоната 3 - адреса на која се наоѓа засолништето,
4. во колоната 4 - податоци за сопственикот на засолништето (улица и број на живеалиштето и матичен број од важечка лична исправа),
5. во колоната 5 - површина на земјиштето (градежна парцела) на кое се наоѓа објектот, односно просторијата,
6. во колоната 6 - број на катастарска општина,
7. во колоната 7 - број на катастарска парцела,
8. во колоната 8 - број на имотен лист и датум на издавање,
9. во колоната 9 - површина на објектот, односно просторијата,
10. во колоната 10 - број на простории и опрема,
11. во колоната 11 - број на акт за пренамена и
12. во колоната 12 - забелешка.

Член 5

Евиденцијата на податоци за други заштитни објекти се води на Образец 3.

Образецот 3 од став 1 на овој член содржи податоци за други заштитни објекти кои се запишуваат во 11 колони, на следниов начин:

1. во колоната 1 - реден број на уписот,
2. во колоната 2 - број на актот на Владата на Република Македонија со кој заштитниот објект е даден на управување на Дирекцијата за заштита и спасување,
3. во колоната 3 - адреса на која се наоѓа објектот,
4. во колоната 4 - површина на земјиштето (градежна парцела) на кое се наоѓа објектот,
5. во колоната 5 - број на катастарска општина,
6. во колоната 6 - број на катастарска парцела,
7. во колоната 7 - број на имотен лист и датум на издавање,
8. во колоната 8 - површина на објектот,
9. во колоната 9 - број на простории и опрема,
10. во колоната 10 - број на акт за пренамена и
11. во колоната 11 - забелешка.

Член 6

Евиденцијата од член 1 од овој правилник ја води Секторот за заеднички работи при Дирекцијата за заштита и спасување.

Податоците од евидентната книга од членовите 4 и 5 од овој правилник се евидентираат од страна на лицето задолжено за водење и чување на архивата во Секторот за заеднички работи при Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 7

Обрасците број 1, 2 и 3 кои се дадени во прилог се составен дел на овој правилник.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-683/8
19 март 2010 година
Скопје

Директор,
Шабан Салиу, с.р.

ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Р.бр	Изданија	Цена денари	Р.бр	Изданија	Цена денари
1	МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ (1919-1933) Погледите на Германија за македонското прашање и изгледите за негово решавање како најголем проблем на Балканот во двесеттите години од XX век м-р Митко Јованов	500,00	23	ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (редакциска збирка), 2007	150,00
2	СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕГУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА - студентски проект -	800,00	24	ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ (издание 2007)	120,00
3	МЕГУНАРОДНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Д-р Звонимир Јанкуловски	1000,00	25	ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ Станка Трајкова и Олигица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00
4	КРИВИЧЕН ЗАКОНИК Акад. Владо Камбовски	800,00	26	ИЗБОРЕН ЗАКОНИК (редакциски пречистен текст), 2008	200,00
5	КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА - проф. д-р Бранислав Симоновиќ - проф. д-р Методија Ангелески - доц. д-р Душко Стојановски	1000,00	27	ЗАКОН ЗА СТЕЧАЈ Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и Предметен регистар), 2006	600,00
6	ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА (редакциски пречистен текст), 2008	450,00	28	ЗБИРКИ НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004. а) I книга – (Законите за: локалната самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирање на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00
7	ЗАКОН ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА (издание 2008)	350,00	б) II книга – (Законите за: комуналните такси; даноците на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење на занаетичка дејност)	210,00	
8	ЗАКОН ЗА ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА, 2008	200,00	в) III книга – (Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјалната заштита – редакциски пречистени текстови)	245,00	
9	ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, 2009	400,00	г) IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за заштита на природата; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух)	245,00	
10	ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	д) КОМПЛЕТ ОД ЧЕТИРИТЕ КНИГИ - ЗБИРКИ НА ЗАКОНИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004	840,00	
11	ЗАКОН ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ (издание 2008)	200,00	29	ЗБИРКА НА МЕГУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО, 2000	80,00
12	ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	30	ЗАКОН ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
13	ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	31	ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
14	ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА (редакциска збирка), 2007	400,00	32	ЗАКОН ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ, 2008	150,00
15	ЗАКОН ЗА НОТАРИАТОТ (издание 2007)	250,00	33	ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА, 2008	120,00
16	ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ (издание 2007)	300,00	34	ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО, 2008	150,00
17	ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА (издание 2007)	100,00	35	ЗАКОН ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ, 2008	150,00
18	ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО (издание 2007)	50,00	36	ЗАКОН ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
19	ЗАКОН ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ (издание 2007)	80,00	37	ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА, 2008	100,00
20	ЗАКОН ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА (издание 2007)	150,00	38	ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ, 2008	300,00
21	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (редакциска збирка), 2007	500,00	39	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА СУДОВИТЕ (Законите за: судовите; судскиот буџет; Судскиот совет; платите на судиите; судска служба), 2008	400,00
22	ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ (редакциска збирка), 2007	400,00	40	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА, 2009	200,00
			41	ЗАКОН ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТНОСТ, 2009	150,00
			42	ЗАКОН ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА, 2009	150,00
			43	ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВОТО, 2009	250,00
			44	ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 2009	200,00

П О Р А Ч К А Б Р. 43

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 30000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2009 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010043